

**ЦАРИНСКА УПРАВА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**



**ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
[преку ЕСЈН со е-аукција]**

**Оглас број 18/2016**

**НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА АОП  
Оглас број 18/2016**

**Скопје, јули 2016 година**



## I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

### 1. Договорен орган

1.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Македонија, со седиште на адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Република Македонија; телефон: ++389 2 3116 188; факс ++389 2 3237 832; електронска адреса: info@customs.gov.mk; интернет адреса: www.customs.gov.mk.

1.2 Лица за контакт кај договорниот орган се Весна Змајшек и Дафинка Кијевска, телефон: ++389 2 3171 779, електронска пошта: vesna.zmajsek@customs.gov.mk и dafinka.kijevska@customs.gov.mk.

### Предмет на договорот за јавна набавка

2.1 Предмет на договорот за јавна набавка е **Набавка за материјали за АОП**. Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на оваа тендерска документација и истата е составен дел на тендерската документација.

2.2. Предметот на договорот е **делив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

### 3. Начин на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките - предмет на договорот согласно барањата наведени во техничката спецификација од тендерската документација.

### 4. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

### 5. Рок за испорака на стоките

Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките - предмет на договорот во рок од 45 (четириесет и пет) дена, сметано од денот на потпишување на Договорот од страна на двете договорни страни, на следната адреса: „Царинска управа на Република Македонија, ул. Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје.

### 6. Начин на плаќање

Начин на плаќање е вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинската управа на Република Македонија.

## 7. Право на учество

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред Договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

**Напомена:** Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.<sup>1</sup>

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува.

Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат

---

<sup>1</sup> Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

7.6. Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку:

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства,
- групата на економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги превземаат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на наведеното од претходниот став се смета за повлекување на групната понуда .

7.7. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.8. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## **8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **8.1. Лична состојба**

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа,
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

### **8.2. Способност за вршење на професионална дејност**

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

## **9. Начин на докажување на способноста на понудувачот**

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда.

Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација.

Документите кои не ги изготвува самиот економски оператор/понудувач се доставуваат во скенирана електронска форма .

### 9.1. За докажување на личната состојба:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран или доказ за одобрено одложено плаќање на истите;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповолна да ги достави потребните документи за личната состојба.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот

рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет (Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите.

## **9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност**

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран .

**9.3 Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори**, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

## **10. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација**

### **10.1. Појаснување на тендерската документација**

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 (три) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

### **10.2. Измена и дополнување на тендерската документација**

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 (три) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или



врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 (шест) дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

## **11. Изготвување и поднесување на понудите**

### **11.1. Начин на изготвување на понудата**

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

**11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.**

Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отварање односно крајниот рок за поднесување на понуди.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

**11.3.** Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

**11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

**11.5. Изјава за сериозност на понудата**

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

Изјавата за сериозност на понудата се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

**11.6. Изјава за независна понуда**

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити.

Изјавата за независна понуда ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.

Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку изјавата за независна понуда е потпишана од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истата задолжително треба да е своерачно потпишана од одговорното лице, скенирана и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

## 11.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда - (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба - (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата - (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (*во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно*) - (Прилог 4),
- Документ за регистрирана дејност,
- Договор за групна понуда (*само во случај на групна понуда се доставува заедно со понудата*),
- Пополнет образец за општи информации (*само во случај на групна понуда образецот се пополнува за секој член на групата на економски оператори*) - (Прилог 5).

## 11.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

## 11.9. Цена на понудата

11.9.1 Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел поединечно.

11.9.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ.

11.9.3 Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки и букви. (*Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.*)

11.9.4 Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж

дека договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни во електронска форма преку ЕСЈН преку модулот „Појаснување/дополнување на поднесени документи“, кои се причините за таквата цена во рок од 3 (три) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

#### **11.10. Валута на понудата**

Цената на понудата се изразува во денари.

#### **11.11. Период на важност на понудата**

Периодот на важност на понудата ќе изнесува **365** дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### **11.12. Принцип на една понуда**

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

### **12. Краен рок и место за поднесување на понудите**

**12.1. Краен рок за поднесување на понудите е 19.08.2016 година во 11:00 часот.**

**12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.**

**12.3.** Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

### **13. Јавно отворање и евалуација на понудите**

**13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 19.08.2016 година во 11:00 часот, на следнава локација: Царинска управа на Република Македонија, ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, Скопје.**

Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

Во текот на отворањето на понудите се води Записник според Правилникот за постапката на отворањето на понудите и Образецот за водење на записник за отворањето на понудите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/07).

**13.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата,** Комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од 5 (пет) работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган, а кој не смее да е покус од 3 (три) работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

**13.3. Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не смеат да се бараат,** нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од економскиот оператор.

Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови,
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

Комисијата за јавни набавки ќе ги корегира грешките во понудата според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од страна на Договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на понудата.

## **14. Критериум за доделување на договорот**

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој

ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

14.2. Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со Методологијата за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/08).

## **15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка**

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

### **15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства:**

За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>2</sup>, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

**15.4. Подетални информации за електронската аукција:** Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

---

<sup>2</sup> Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена во поштенското сандаче на корисничкиот профил на ЕСЈН, на лицето кое ќе поднесе понуда за соодветната постапка по електронски пат.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, Договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

## **16. Доделување на договорот за јавна набавка**

16.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

16.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

16.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана, порано поднесената понуда.

16.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

16.5. Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

16.6. По завршувањето на електронската аукција/поднесувањето на конечната цена и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување

кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција / пред поднесувањето на конечната цена) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата/по поднесувањето на конечната цена).

## **17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

17.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

17.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

## **18. Гаранција за квалитетно извршување на договорот**

18.1. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од **10%** од вредноста на договорот.

18.2. Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

18.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност најмалку 1 (еден) месец по истекот на рокот за целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

18.4. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

18.5. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

18.6. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 20 дена од добиеното известување за избор, а пред склучување на договорот.



18.7. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта или лично во Царинската Управа на Република Македонија, Одделение за јавни набавки.

18.8. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го известат носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

18.9. Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

18.10. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

- сите технички недостатоци кои предизвикуваат застој во работата или недостапност на одредени функционалности на веб страната,
- сите недостатоци или разлики помеѓу функционалноста или техничките карактеристики на веб страната и документацијата која била испорачана за дефинирање на соодветните карактеристики на веб страната.

## **19. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

## **20. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

20.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

## II Техничка спецификација на набавката

### 1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е набавка се следниве материјали за АОП за потребите на Царинската управа:

- ЛОТ 1: Набавка на мрежна опрема
- ЛОТ 2: Набавка на проектор
- ЛОТ 3: Набавка на останата компјутерска опрема
- ЛОТ 4: Набавка на дополнителна опрема

### 2. Спецификација на набавката

#### 2.1. ЛОТ 1: Набавка на мрежна опрема

Предмет на набавка на ЛОТ 1 е следнава мрежна опрема:

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Количина	Единица мерка
1.	SFP Модул (Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)) transceiver module компатибилен за Cisco Catalyst 2960 или еквивалентно	1	Парче
2.	Ethernet switch со следните минимални карактеристики: - Минимално 24 порти со брзина минимално 100 Mbps - Минимално 2 порти со брзина минимално 1000 Mbps - Поддршка за Trunk протокол 802.1Q или еквивалент - Минимално поддршка за VTP модови: VTP сервер, VTP Transparent, VTP Client или еквивалентно - Менаџибилан со IP адреси - Вклучени Rack Mount Kits	2	Парче
3.	Ethernet switch со следните минимални карактеристики: - Минимално 24 порти со брзина минимално 100 Mbps - Минимално 1 порти со брзина минимално 1000 Mbps - Менаџибилан со IP адреси - Вклучени Rack Mount Kits	2	Парче
4.	PCI-E или еквивалентно Add on card со минимално 1 сериска RS 232 порта или еквивалентно и минимално 1 паралелна порта	2	Парче
5.	PCI или еквивалентно Add on card со минимално 1 сериска RS 232 порта или еквивалентно и минимално 1 паралелна порта	2	Парче
6.	Fiber Optic Media Converter Single Mode максимално 10/100 Mbps	6	Парче

7.	Cisco 1000BASE-LX/LH SFP (GLC-LH-SM) или еквивалентно со минимално Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) transceiver module компатибилен за Cisco Catalyst 2960	1	Парче
8.	Fiber Optic Patch Cord (жолт duplex) Single-Mode со конектори APC (зелен) и PC (плав) – треба да е компатибилен со SFP конекторот од точка 7	2	Парче
9.	Switch со минимално 5 порти и минимална брзина 10/100 Mbps	41	Парче
10.	Switch со минимално 8 порти и минимална брзина 10/100 Mbps	15	Парче
11.	Switch со минимално 16 порти и минимална брзина 10/100 Mbps	3	Парче
12.	Switch со можност за монтажа во рак со минимално 24 порти и минимална брзина 10/100 Mbps. Со вклучени Rack Mount Kits	2	Парче
13.	Network Adapter PCI-E или еквивалентно со брзина минимално 1000 Mbps	21	Парче
14.	Алат за правење мрежни кабли - Crimping Tool за RJ45 или еквивалентно	2	Парче
15.	Минимално 0.5m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	20	Парче
16.	Минимално 1m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	20	Парче
17.	Минимално 1.5m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	20	Парче
18.	Минимално 2m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	20	Парче
19.	Минимално 5m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	20	Парче
20.	Минимално 10m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	10	Парче
21.	Минимално 15m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	10	Парче
22.	Минимално 20m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно	5	Парче
23.	Cable Fiber Optic Duplex Multimode LC/LC минимално 1м	1	Парче
24.	Cable Fiber Optic Duplex Multimode SC/SC минимално 1м	1	Парче

## 2.2. ЛОТ 2: Набавка на проектор

Предмет на набавка на ЛОТ 2 е следново:

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Количина	Единица мерка
1.	Проектор со следниве карактеристики: - Минимално Contrast Ratio: 2000:1	1	Парче

	- Минимално Brightness: 2700 ANSI lumens или еквивалентно - Минимално 1 VGA port (Со вклучен VGA кабел) - Минимално LED Lamp: 140W - Минимална поддржана резолуција: 800x600 - Минимална проектна оддалеченост: 2m		
--	--	--	--

За понудениот производ потребно е да биде обезбеден гарантен рок од минимално 1 (една) година.

### 2.3. ЛОТ 3: Набавка на останата компјутерска опрема

Предмет на набавка на ЛОТ 3 е следнава останата компјутерска опрема:

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Количина	Единица мерка
1.	Хард диск минимално 300GB FIBRE CHANNEL со брзина минимално 15K 2/4Gb со кутија или еквивалентно за EMC CLARION STORAGE CX4-240	1	Парче
2.	Хард диск SAS минимално 146GB со брзина минимално 15K RPM со кутија или еквивалентно за Fujitsu RX600 S4	1	Парче
3.	Напојување минимално 717W за Dell CMA4000 или еквивалентно	1	Парче
4.	Напојување DS-C24-300AC или еквивалентно за Cisco MDS 9124 24 портен Multilayer Fabric Switch	3	Парче
5.	Network Adapter PCI-E или еквивалентно компатибилен за VMware ESX 5.5	3	Парче
6.	Надворешен диск 2.5" со минимална големина од 500GB	1	Парче
7.	Надворешен диск 2.5" со минимална големина од 1TB	4	Парче
8.	Надворешен диск 2.5" со минимална големина од 2TB	1	Парче
9.	USB DRIVE минимално 8GB USB минимално 2.0	20	Парче
10.	CD Case Paper минимално 100 парчиња во паковање	5	Парче
11.	Hard Disk за PC 3.5" SATA со минимална големина од 3TB	1	Парче
12.	Hard Disk за лаптоп 2.5" SATA со минимална големина од 500GB	2	Парче
13.	Тастатури PS/2	10	Парче
14.	Тастатури USB	50	Парче
15.	Mouse PS/2	10	Парче
16.	Mouse USB	50	Парче
17.	Стандардно ATX напојувања за компјутер <ul style="list-style-type: none"> <li>• OUTPUT POWER минимално 500W</li> <li>• Минимално 1 X 12V 4 PIN</li> <li>• Минимално 2 X SATA</li> </ul>	7	Парче

	• Минимално 2 X MOLEX или еквивалентно		
18.	Батерија за лаптоп Dell Latitude E5520 Минимално 60Wh, 6 Cell Type Модел T54FJ или еквивалент	1	Парче

Производите под реден број 1, 2, 3 и 4 мора да бидат целосно функционални по инсталирањето на постојната опрема, односно инсталирањето на EMC CLARION STORAGE CX4-240, Fujitsu RX600 S4, Dell CMA4000 и Cisco MDS 9124 соодветно. Воедно, за истите при испораката треба да бидат доставени гарантни листови за обезбеден минимален гарантен рок од најмалку 3 (три) месеци.

#### 2.4. ЛОТ 4: Набавка на дополнителна опрема

Предмет на набавка на ЛОТ 4 е следнава дополнителна опрема:

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Количина	Единица мерка
1.	Батерија 9 VOLT - Alkaline	5	Парче
2.	Изолир трака со следниве минимални димензии: 15mm x 10m	5	Парче
3.	Продолжни напонски кабли со минимална должина од 3м со заштита - AC sockets German type или еквивалентно - Максимален напон 250V / 50 Hz	10	Парче
4.	Батерии 1.5V AA - Alkaline	4	Парче
5.	Батерии 1.5V AAA - Alkaline	4	Парче

### III. Модел на ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА АОП

#### ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Царинска управа на Република Македонија со седиште на ул. „Лазар Личеноски” бр. 13, Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот Наташа Радеска - Крстевска (**во понатамошниот текст: Договорен орган**) од една страна и

2. \_\_\_\_\_, со седиште на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, град \_\_\_\_\_, ЕМБС \_\_\_\_\_, ЕДБ \_\_\_\_\_, застапувано од управителот \_\_\_\_\_ (**во понатамошниот текст: Носител на набавката**) од друга страна.

#### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за јавната набавка - **Набавка на материјали за АОП**, согласно Одлуката за јавна набавка број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година, по спроведена постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас број **18/2016** и Одлуката за избор на најповолна понуда број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година.

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 2

Предмет на овој Договор е „**Набавка на материјали за АОП**“ за потребите на Царинската управа на Република Македонија, согласно техничката спецификација од тендерската документација и прифатената понуда на Носителот на набавката број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2016 година .

#### ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 3

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално испорачаните стоки, при што Договорниот орган може да нарача, а Носителот на набавката да испорача стоки во вредност не повеќе од \_\_\_\_\_ денари без вклучен ДДВ , односно \_\_\_\_\_ денари со вклучен ДДВ.

Испорачаните стоки над вкупната вредност на договорот наведена во овој член ќе биде на товар на Носителот на набавката.

Единечните цени се цени со вклучени севкупни трошоци, други зависни трошоци и јавни давачки и истите се утврдени согласно доставената понуда со број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_ од \_\_\_\_2016 година и спроведената електронска аукција /поднесената конечна цена.

Со договорот не се предвидува корекција на цените, односно цените ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот.

## **НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИСПОРАКА**

### **Член 4**

Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките - предмет на овој Договор според описот наведен во техничката спецификација од тендерската документација во рок од 45 дена од потпишување на овој Договор.

За сите евентуални неправилности кои би се појавиле при испораката на стоките, Носителот на набавката е должен истите да ги корегира на своја сметка без Договорниот орган да сноси трошоци за истото.

Производите под реден број 1, 2, 3 и 4 мора да бидат целосно функционални по инсталирањето на постојната опрема, односно инсталирањето на EMC CLARION STORAGE CX4-240, Fujitsu RX600 S4, Dell CMA4000 и Cisco MDS 9124 соодветно.

Воедно, за истите при испораката треба да бидат доставени гарантни листови за обезбеден минимален гарантен рок од најмалку 3 (три) месеци, освен за производот под реден број 32 (Проектор), за кој треба да биде обезбеден гарантен рок од најмалку 1 (една) година.

Местото на испорака е Царинска управа на Република Македонија на ул. „Лазар Личеноски“ бр.13 Скопје.

Се смета дека Носителот на набавката ја извршил испораката кога ќе ги испорача стоките предмет на овој договор, на Договорниот орган ќе му предаде испратница за прием, која ќе се потпише од страна на овластени лица на договорните страни.

## **НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 5**

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни обврските по овој Договор во рокот утврден во член 4 на овој Договор, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката да му исплати надомест на штета и договорна казна во висина од 0,5% од вредноста на договорот за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на Договорот.

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе го засмета и одбие при исплатата на износот од фактурата на Носителот на набавката доставена за исплата.

## НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 6

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на Царинска управа на Република Македонија, адреса: Царинска управа на Република Македонија, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје.

Задолжително во прилог на фактурата се доставува испратница за испорачани стоки предмет на овој Договор, уредно потпишани од страна на овластени лица на двете договорни страни.

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на договорот до договорниот орган да достави известување за Овластено лице за потпишување на фактури согласно Законот за данок на додадена вредност и при секоја промена на Овластеното лице веднаш да го известува договорниот орган.

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од став 1 на овој Член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, согласно позитивните законски прописи.

## ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 7

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од **10%** од вкупната вредност на овој Договор (со вклучен ДДВ).

Договорниот орган има право да ја наплати банкарската гаранција кога:

- Носителот на набавката не ја испорача стоката навремено и кога доцнењето е подолго од 10 дена од крајниот рок предвиден со член 4 од овој Договор,
- Во случај кога испорачаната стока не одговара на квалитетот предвиден во техничката спецификација и прифатената понуда на Носителот на набавката,
- Договорот е раскинат и престанал да важи по вина на Носителот на набавката .



Доколку Договорот се спроведе навреме и квалитетно во согласност со одредбите на овој Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена по целосното извршување на Договорот.

## **ВИША СИЛА**

### **Член 8**

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

## **ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН**

### **Член 9**

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор ќе се применуваат важечките прописи на Република Македонија.

## **РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

### **Член 10**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред надлежниот суд во Скопје.

## **РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 11**

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна има право да го раскине овој Договор со доставување на писмено известување во рок од 7 (седум) дена пред раскинувањето на договорот.

## **КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ**

### **Член 12**

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

## ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

### Член 13

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е македонскиот јазик

## ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 14

Договорот се склучува за временски период од **3 (три) месеци** од денот на потпишувањето на договорот од страна на двете договорни страни.

## ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 15

Договорот стапува на сила со денот на потпишување на истиот од двете договорни страни.

### Член 16

Изменување и дополнување на овој Договор може да се врши со заедничка согласност на договорните страни доставена по писмен пат.

Одредбите од овој Договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор само во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки и тендерската документација.

### Член 17

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката.

#### ДОГОВОРЕН ОРГАН

Царинска управа на РМ

Директор

Наташа Радеска - Крстевска

\_\_\_\_\_

#### НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

\_\_\_\_\_

Управител

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Составни делови на овој Договор се:

- а) Спецификација на цени
- б) Техничка спецификација од тендерска документација
- в) Понуда на Носителот на набавката број 05-\_\_\_\_\_/16-\_\_\_\_\_

## Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број **18/2016** објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија за доделување договор за јавна „**Набавка на материјали за АОП**“, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

## П О Н У Д А

### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации:

– Адреса: \_\_\_\_\_

– Телефон: \_\_\_\_\_

– Факс: \_\_\_\_\_

– Е-пошта: \_\_\_\_\_

– Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Лице овластено од одговорното лице: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (се пополнува само доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, со приложено овластување)

I.5. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.6. Матичен број: \_\_\_\_\_

**Дел II – Техничка и Финансиска понуда**  
**ЛОТ 1: Набавка на мрежна опрема**

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Опис(модел и производител на понудена стока – Материјали за АОП	Количина	Ед. мерка	Единечна цена без ДДВ со вклучени трошоци и попусти	ДДВ	Вкупна цена (количина* ед. цена без ДДВ)
1.	SFP Модул (Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)) transceiver module компатибилен за Cisco Catalyst 2960 или еквивалентно		1	Парче			
2.	Ethernet switch со следните минимални карактеристики: - Минимално 24 порти со брзина минимално 100 Mbps - Минимално 2 порти со брзина минимално 1000 Mbps - Поддршка за Trunk протокол 802.1Q или еквивалент - Минимално поддршка за VTP модови: VTP сервер, VTP Transparent, VTP Client или еквивалентно - Менаџибилан со IP адреси - Вклучени Rack Mount Kits		2	Парче			
3.	Ethernet switch со следните минимални карактеристики: - Минимално 24 порти со брзина минимално 100 Mbps - Минимално 1 порти со брзина минимално 1000 Mbps - Менаџибилан со IP		2	Парче			

	адреси - Вклучени Rack Mount Kits						
4.	PCI-E или еквивалентно Add on card со минимално 1 сериска RS 232 порта или еквивалентно и минимално 1 паралелна порта		2	Парче			
5.	PCI или еквивалентно Add on card со минимално 1 сериска 1 RS 232 порта или еквивалентно и минимално 1 паралелна порта		2	Парче			
6.	Fiber Optic Media Converter Single Mode максимално 10/100 Mbps		6	Парче			
7.	Cisco 1000BASE-LX/LH SFP (GLC-LH-SM) или еквивалентно со минимално Gigabit Ethernet Small Form- Factor Pluggable (SFP) transceiver module компатибилен за Cisco Catalyst 2960		1	Парче			
8.	Fiber Optic Patch Cord (жолт duplex) Single- Mode со конектори APC (зелен) и PC (плав) - треба да е компатибилен со SFP конекторот од точка 7		2	Парче			
9.	Switch со минимално 5 порти и минимална брзина 10/100 Mbps		41	Парче			
10.	Switch со минимално 8 порти и минимална брзина 10/100 Mbps		15	Парче			
11.	Switch со минимално 16 порти и минимална брзина 10/100 Mbps		3	Парче			

12.	Switch со можност за монтажа во раќ со минимално 24 порти и минимална брзина 10/100 Mbps. Со вклучени Rack Mount Kits		2	Парче			
13.	Network Adapter PCI-E или еквивалентно со брзина минимално 1000 Mbps		21	Парче			
14.	Алат за правење мрежни кабли - Crimping Tool за RJ45 или еквивалентно		2	Парче			
15.	Минимално 0.5m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		20	Парче			
16.	Минимално 1m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		20	Парче			
17.	Минимално 1.5m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		20	Парче			
18.	Минимално 2m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		20	Парче			
19.	Минимално 5m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		20	Парче			
20.	Минимално 10m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		10	Парче			
21.	Минимално 15m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		10	Парче			
22.	Минимално 20m Patch Cable минимум Cat5e или еквивалентно		5	Парче			
23.	Cable Fiber Optic Duplex Multimode LC/LC минимално 1м		1	Парче			
24.	Cable Fiber Optic Duplex Multimode SC/SC минимално 1м		1	Парче			
Вкупна цена без ДДВ ( со бројки и букви)							

Вкупно ДДВ ( со бројки и букви)

Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугите утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:\*

- следниот дел од договорот:

\_\_\_\_\_

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*\* (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

## ЛОТ 2: Набавка на проектор

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Опис(модел и производител на понуде на стока – Материјали за АОП)	Количина	Ед. мерка	Единечна цена без ДДВ со вклучени трошоци и попусти	ДДВ	Вкупна цена (количина на *ед. цена без ДДВ)
1.	Проектор со следниве карактеристики: - Минимално Contrast Ratio: 2000:1 - Минимално Brightness: 2700 ANSI lumens или еквивалентно - Минимално 1 VGA port (Со вклучен VGA кабел) - Минимално LED Lamp: 140W - Минимална поддржана резолуција: 800x600 - Минимална проектна оддалеченост: 2m		1	Парче			
Вкупна цена без ДДВ (со бројки и букви)							
Вкупно ДДВ (со бројки и букви)							

Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугите утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:\*

- следниот дел од договорот:

---



- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

---

---

---

*\* (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

### ЛОТ 3: Набавка на останата компјутерска опрема

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Опис(модел и производител на понудена стока – Материјали за АОП)	Коли чина	Ед. мерка	Единечна цена без ДДВ со вклучени трошоци и попусти	ДДВ	Вкупна цена (количина *ед. цена без ДДВ)
1.	Хард диск минимално 300GB FIBRE CHANNEL со брзина минимално 15K 2/4Gb со кутија или еквивалентно за EMC CLARIION STORAGE CX4-240		1	Парче			
2.	Хард диск SAS минимално 146GB со брзина минимално 15K RPM со кутија или еквивалентно за Fujitsu RX600 S4		1	Парче			

3.	Напојување минимално 717W за Dell CMA4000 или еквивалентно		1	Парче			
4.	Напојување DS-C24- 300AC или еквивалентно за Cisco MDS 9124 24 портен Multilayer Fabric Switch		3	Парче			
5.	Network Adapter PCI-E или еквивалентно компатибилен за VMware ESX 5.5		3	Парче			
6.	Надворешен диск 2.5" со минимална големина од 500GB		1	Парче			
7.	Надворешен диск 2.5" со минимална големина од 1TB		4	Парче			
8.	Надворешен диск 2.5" со минимална големина од 2TB		1	Парче			
9.	USB Drive минимално 8GB USB минимално 2.0		20	Парче			
10.	CD Case Paper минимално 100 парчиња во паковање		5	Парче			
11.	Hard Disk за PC 3.5" SATA со минимална големина од 3TB		1	Парче			
12.	Hard Disk за лаптоп 2.5" SATA со минимална големина од 500GB		2	Парче			
13.	Тастатури PS/2		10	Парче			
14.	Тастатури USB		50	Парче			
15.	Mouse PS/2		10	Парче			
16.	Mouse USB		50	Парче			

17.	Стандардно АТХ напојувања за компјутер · OUTPUT POWER минимално 500W · Минимално 1 X 12V 4 PIN · Минимално 2 X SATA · Минимално 2 X MOLEX или еквивалентно		7	Парче			
18.	Батерија за лаптоп Dell Latitude E5520 Минимално 60Wh, 6 Cell Type Модел T54FJ или еквивалент		1	Парче			
Вкупна цена без ДДВ (со бројки и букви)							
Вкупно ДДВ ( со бројки и букви)							

Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугите утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:\*

- следниот дел од договорот:

\_\_\_\_\_

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*\* (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

**ЛОТ 4: Набавка на дополнителна опрема**

Р. бр.	Производ со следните минимални карактеристики:	Опис (модел и производител на понудена стока - Материјали за АОП)	Количина	Ед. мерка	Единечна цена без ДДВ со вклучени трошоци и попусти	ДДВ	Вкупна цена (количина *ед. цена без ДДВ)
1.	Батерија 9 Volt - Alkaline		5	Парче			
2.	Изолир трака со следниве минимални димензии: 15mm x 10m		5	Парче			
3.	Продолжни напонски кабли со минимална должина од 3м со заштита - AC sockets German type или еквивалентно-Максимален напон 250V / 50 Hz		10	Парче			
4.	Батерии 1.5V AA - Alkaline		4	Парче			
5.	Батерии 1.5V AAA - Alkaline		4	Парче			
Вкупна цена без ДДВ ( со бројки и букви)							
Вкупно ДДВ ( со бројки и букви)							

Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугите утврдени во тендерската документација.

Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Изјавуваме дека имаме намера дел од договорот да го отстапиме на подизведувач/и, и тоа:\*

- следниот дел од договорот:

\_\_\_\_\_

- на следниот/те подизведувач/и (фирма, седиште, единствен даночен број и слично):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*\* (Податоците мора да бидат наведени само доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи)*

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

**Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

### ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_  
*[се наведува назив на понудувачот]* во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна **Набавка на материјали за АОП**, објавен од страна на Царинска управа на Република Македонија со барање за прибирање на понуди и дека

понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

### Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

#### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

**Прилог 4 – Изјава за независна понуда (во случај на групна понуда, секој член на групата на понудувачи ја поднесува изјавата за независна понуда за својот субјект/правно лице, односно самостојно)**

## ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот\* \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за дел \_\_\_\_\_ во постапката со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Набавка на материјали за АОП**, по оглас бр **18/2016** ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на понудата за дел \_\_\_\_\_ во постапката по оглас бр. **18/2016** не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невестинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*\*

*\*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*\*\* Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

*Напомена: во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потпишан и доставен во скенирана електронска форма.*

**Прилог 5 – Образец за општи информации** (Во случај на групна понуда образецот со општи информации се пополнува за секој член на групата на економски оператори)

<b>1 Назив на економскиот оператор / претставник на група економски оператори / член на група економски оператори:</b>	
<b>2 Адреса на седиштето:</b>	
<b>3 Телефон:</b>	<b>4 Контакт:</b>
<b>5 Факс:</b>	<b>6 e-mail:</b>
<b>7 Место на основањето / регистрацијата:</b>	<b>8 Година на основањето / регистрацијата:</b>
<b>9 Основни дејности на економскиот оператор:</b>	

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) \*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него*

*Напомена: во случај на групна понуда, доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, образецот може да биде своерачно потпишан и доставен во скенирана електронска форма*